

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секоје задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Крушево
 Извештаен период : од 1/1/2021 година до 6/30/2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 7/31/2022
 (ден, месец, година)

Долг на општината (во оригинална валута)

Реден број+ A13:B15	Oznaka na kredit	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (da/nc)	Периодичност на отплата* (a, b, v, g,d)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот				
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот			
1	МСИП/10 OSMI АНУИТЕТ	Набавка на возило за собирање на смет	Светска Банка подзаем во Министерство за финансии	MKD																							0.00	
1a																												
2	МСИП/35	Поставување на водосмери во Општина Крушево	Светска Банка подзаем во Министерство за финансии	MKD	5,376,084	0.60%	13	3	5,129,388	да	в	8/10/2017	2/10/2027	2/10/2015	2/10/2027	256,470	0.00	2/10/2022	256,470.00	провиизија44.00	2/14/2022	nc	nc	2,821,158.00	2,564,688.00			
3	МСИП/78	Nab. na vozilo za -istevne na ulici.mul-er i kontejne.	Megun.banka za obno i raz podzaem Ministe.finansii	MKD	4,909,222		15	3	4,920,000	da	v	2/10/2023	2/10/2030	2/10/2020	2/10/2030								nc	nc	4,920,000.00	4,920,000.00		

Забелешки:

Долг на ЈР основани од општината (во ориг

Реден број+ A13:B15	Oznaka na kredit	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (da/nc)	Периодичност на отплата* (a, b, v, g,d)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот			
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1		LIZING	JPARKASE	EUR	9,457,44 EUR		4 GOD				a	4/1/2018	3/1/2022	4/1/2018	3/1/2022	36,696.00	256	3/1/2022	36,693	256	3/16/2022			36,693			
2		NA VOZILO	BANKA																								
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											

Забелешки: Лице за контакт Milka Najdenoska Cvetkoska
 Име и презиме и телефонски број 048/477-919

Овластено лице (печат и потпис): _____

* а)месечно; б)квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

